

20151494238

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 76 став (3) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 и 97/15), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО, И ОБЈЕКТИ НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ КОИШТО МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ И ЗЕМЈИШТЕТО ВО НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА

Член 1

Во Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 130/07 и 156/12) членот 4 се менува и гласи:

„Како препреки за воочување во дневни и ноќни услови се обележуваат сите издвоени антенски столбови кои доминираат во радиус од 100м во околината, и чија височина е поголема од 15м, на следниот начин:

а) за воочување во дневни услови со бојење на столбот во полиња со црвена и бела боја (при што најгорното и најдолното поле се со црвена боја): четири црвени и три бели полиња за столбови со височина од 15м до 45м, и пет црвени и четири бели полиња за столбови со височина над 45м и

б) за воочување во ноќни услови со поставување на едно светло за препреки на највисокиот дел од столбот доколку височината на столбот изнесува до 45м и дополнителни светла за препреки на еднакви растојанија по висината на столбот ако столбот е повисок од 45м.“

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Покрај објектите од членовите 3 и 4 на овој правилник, како препреки за воочување во дневни и ноќни услови, се обележуваат и следните објекти:

- а) оџаци со височина поголема од 30м,
- б) далноводи под напон над 100 КВ на преминот преку автопат,
- в) мерни станици за ветер и ветерници и
- г) сите други објекти со височина поголема од 100м.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 40-12383
21 август 2015 година
Скопје

Министер,
за транспорт и врски
Владо Мисајловски, с.р.